

**ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА  
ЗА 2011 ГОДИНА СО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА МАТЕРИЈАЛНО-  
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ**

Советот за радиодифузија согласно законските надлежности кои произлегуваат од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на РМ" бр. 100/05, 19/2007, 103/2008, 152/08, 6/2010 и 145/2010) и согласно усвоениот план за работа за 2011 година го донесе приложениот финансиски план.

Во прилог Ви го доставуваме Годишниот финансиски план за 2011 година и образложение за висината на планираните приходи и расходи.

#### А. Планирани расходи

Вкупно предвидени расходи со Годишниот финансиски план на Советот за радиодифузија за 2011 година изнесуваат 69.604.338.,00 денари.

#### Расходна ставка 400-Потрошени материјали

Планираните финансиски средства се наменети за набавка на канцелариски материјали, за набавка на гориво и мазива, други потребни материјали, ситен инвентар, резервни делови и за потрошена вода и плаќање на комунална хигиена..

Вкупно планираниот износ износ е 1.790.000,00 денари.

#### Расходна ставка 401-Потрошена енергија

Планираните финансиски средства се наменети за наплата на електрична енергија и топлинска енергија. Висината на планираните средства е определена врз основа и на потрошените средства за наведените намени во изминатите години како и предвидените зголемувања на цените на наведените услуги.

Вкупно планираниот износ е 1.100.000,00 денари.

#### Расходна ставка 402-Инвестиционо одржување на средствата

Предвидени се средства за редовно одржување и сервисирање на софтверската и хардверската опрема, за одржување на аудио, Тв и видео уредите-опрема за мониторинг на програмите, одржување на леките коли. и за интервенција на деовниот простор.

Вкупно се планирани средства во износ од 1.646,000,00 денари.

#### Расходна ставка 403-Други услуги

Предвидени се средства за одржување на работните простории копирање и печатарски услуги.

Вкупниот износ на планираните средства изнесува 470.000,00 денари.

#### Расходна ставка 404-Превозно транспортни услуги

Планираниот износ е поштенски трошоци за мобилна и фиксна телефонија, и останати транспортни услуги.

Вкупниот предвиден износ на овие трошоци изнесува 2,040.000,00 денари.

#### Расходна ставка 405-Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација

Вкупно предвидениот износ на наведените трошоци изнесува 650.000,00 денари

#### Расходна ставка 408-Наемнини

Вкупно предвидени средства изнесуваат 4,850.000,00 денари и се наменети за плаќање на наемнина за постоечкиот деловен простор во кој е сместен Советот за радиодифузија, како и изнајмување на простор и опрема за организација на семинари и работилници.

#### Расходна ставка 409-Други материјални расходи

Вкупно планираните расходи на наведената позиција изнесуваат 5.675.000,00 денари. Најголем дел односно 5.000.000,00 денари се наменети за организација на 33-от состанок на ЕПРА (Европска платформа на регулаторните тела) која во организација на Советот за радиодифузија на РМ ќе се одржи во Охрид во месец мај 2011 година. Останатите средства се планирани се за набавка на стручна литература, списанија и весници, за судски и административни такси, за учество на семинари и технички преглед при регистрација на моторни возила..

#### Расходна ставка 410-Провизија за платен промет

За провизија за платен промет и банкарска провизија вкупно се предвидени средства во износ од 140.000,00 денари.

#### Расходна ставка 412-Премии за осигурување

Планирани средства во расходната ставка премии за осигурување се однесуваат на средства наменети за осигурување на опрема, осигурување на возила и за осигурување на деловниот објект.

Вкупно предвидениот износ на наведените трошоци изнесува 280.000,00 денари

#### Расходна ставка 413- Дневници за службени патувања и патни трошоци

На овие расходни ставки се планираните трошоци во врска со предвидените патувања во земјата и странство

Вкупно планираниот износ изнесува 2,340.000,00 денари.

#### Расходна ставка 414-Надомест на трошоци на вработени

На наведената расходна ставка се планирани средства за исплати на надоместок за одвоен и живот, јубилејни награди и други надоместоци за вработените во вкупен износ од 276.000,00 денари.

#### Расходна ставка 416-Надомест на трошоци на вработени

Вкупно предвидениот износ од 220.000,00 денари е наменет за плаќање на годишна членарина на Советот за радиодифузија во ЕПРА (Европска платформа на регулаторни тела)и во медитеранската асоцијација.

#### Расходна ставка 417-Интелектуални и други услуги

Во оваа група се предвидени средства за ангажирање на лица за технички прием на проектите од јавен интерес, за ангажирање лица преку Агенција за вработување, за ангажирање на експерти, адвокатски услуги, тим билдиг (обуки) и стручно усовршување на вработените, како и средства за истражување во врска со радиодифузната дејност.

Вкупниот износ на предвидените средства за наведените расходи изнесува 3.870.000,00 денари.

#### Расходна ставка 418-Останати други расходи

Предвидени средства се наменети за ангажирање на надворешна ревизија, за државна ревизија, за предвидената дигитализација на проектите од јавен интерес, за систематски прегледи на вработените, за интернет и хостирање, за службени огласи.

Вкупниот износ на планираните средства изнесува 3.000.000,00 денари.

#### Расходна ставка 420-Средства за посебни намени

Предвидени средства во износ од 2.800.000,00 денари се наменети за национално кофинансирање на проект ИПА -2009 год, компонента 1, кој Советот за радиодифузија го има добиено во соработка со Агенцијата за електронски комуникации.

#### Расходна ставка 441-Средства за опрема

На наведената расходна ставка се планирани средства за набавка на информатичка опрема, набавка на друга канцелариска опрема и набавка на мебел.

Вкупниот предвиден износ е 1.430.000,00 денари

#### Расходна ставка 442-Други капитални средства

Планирани се средства за софтвер за анализа на радио и ТВ програми, набавка на лиценци за Оффице и Њиндоњс 2007 како и софтвер за јавни набавки.

Вкуниот предвиден износ е 2.435.000,00 денари.

## Расходна ставка 460-Вкалкулирани плати

На расходна ставка се планирани нето плати и надомести од плати за 9 членови на Советот, за постојните вработени во Советот, за три апанажи за членови на Советот кои им е изминат мандатот и за планирани нови вработувања.

Исто така се планирани средства за исплата на персонален данок и придонеси од плата за пресметаниот нето износ на платите.

Вкупниот предвиден износ на наведените расходи изнесува 34.592.338,00 денари.

### Б. Планирани приходи

Вкупно планираните приходи во Годишниот финансиски план за 2011 година изнесуваат 69.604.338,00 денари и тоа:

- Планиран приход од 11.000.000,00 денари од радиодифузната такса. Планираниот приход е планиран на повисоко ниво во однос на изминатиот период согласно порастот на наплатените средства во изминатата година.

- Планиран приход од 47.604.338,00 од надоместокот за дозволи за вршење на радиодифузна дејност за терестеријално и сателитско емитување на програма за периодот 2011-2012 година;

- Планиран приход од камати од 6.500.000,00 денари за 2011 година;

- Пренесени средства од изминатата година во износ од 4.500.000,00 денари.

**ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА  
СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  
2011 ГОДИНА**

**А. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ**

Подставка	Расходи	Планирани средства
	Вкупно расходи	<b>69.604.338,00</b>
<b>400</b>	<u>Потрошени материјали</u>	<b>1.790.000,00</b>
400002	Ситен инвентар во употреба	80.000,00
400003	Униформи обувки	120.000,00
400100	Потрошено гориво,мазиво и сл.	600.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	385.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	85.000,00
400700	Потрошени други материјали и суровини	250.000,00
400900	Потрошени резервни делови	270.000,00
<b>401</b>	<u>Потрошена енергија</u>	<b>1.100.000,00</b>
401000	Потрошена електрична енергија	450.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	650.000,00
<b>402</b>	<u>Инвестиционо одржување на средствата</u>	<b>1.646.000,00</b>
402010	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-леки коли	250.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-мебел	30.000,00
402030	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-хардвер и софтвер	591.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-опрема	725.000,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	50.000,00
<b>403</b>	<u>Други услуги</u>	<b>470.000,00</b>
403200	Услуги за одржување на работни и др. простории	50.000,00
403400	Печатарски услуги	420.000,00
<b>404</b>	<u>Превозни транспортни услуги</u>	<b>2.040.000,00</b>
404500	Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)	400.000,00
404600	Телефонски давачки,давачки за тел. и слично	1.600.000,00
404900	Други давачки за превозни услуги	40.000,00
<b>405</b>	<u>Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација</u>	<b>650.000,00</b>
405000	Издатоци за репрезентација	650.000,00
<b>408</b>	<u>Наемнини</u>	<b>4.850.000,00</b>
408000	Наемнина за користење градежни објекти	4.740.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	60.000,00
408500	Останати видови наемнини	50.000,00
<b>409</b>	<u>Други материјални расходи</u>	<b>5.675.000,00</b>
409000	Судски и административни такси	200.000,00
409100	Издатоци за стручна литература	340.000,00
409200	Расходи за учество на семинар,советување и сл,	80.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	55.000,00
409500	Расходи за одржување на конгреси	5.000.000,00
<b>410</b>	<u>Провизија за платен промет</u>	<b>140.000,00</b>
410100	Провизија за платен промет	100.000,00
410200	Банкарска провизија	40.000,00
<b>412</b>	<u>Премии за осигурување</u>	<b>280.000,00</b>
412100	Премии за осигурување недвижности и права	80.000,00
412200	Премии за осигурување на моторни возила	200.000,00
<b>413</b>	<u>Дневници за службени патувања и патни трошоци</u>	<b>2.340.000,00</b>
413000	Дневница за службени патувања во земјата	50.000,00
413100	Дневница за службени патувања во странство	300.000,00
413200	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земј.	120.000,00
413300	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство	600.000,00

413400	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј.	470.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во станство	700.000,00
413720	Др.надом.во врска со служ.пат. во странство	100.000,00
<b>414</b>	<b>Надоместоци на трошоци на работници и граѓани</b>	<b>276.000,00</b>
414300	Надомест за одвоен живот	76.000,00
414800	Јубилејни награди	100.000,00
414900	Други надоместоци	100.000,00
<b>416</b>	<b>Членарини</b>	<b>220.000,00</b>
416300	Членарини на меѓународни и други организации	200.000,00
416400	Други видови членарини	20.000,00
<b>417</b>	<b>Интелектуални и други услуги</b>	<b>3.870.000,00</b>
417100	Договорни услуги	1.070.000,00
417400	Адвокатски услуги	60.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	1.390.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражување	1.350.000,00
<b>418</b>	<b>Останати други расходи</b>	<b>3.000.000,00</b>
418800	Други расходи	3.000.000,00
<b>42</b>	<b>Средства за посебни намени</b>	<b>2.800.000,00</b>
420300	Други расходи за меѓун.соработка- Ипа проект	2.800.000,00
<b>441</b>	<b>Други капитални средства</b>	<b>1.430.000,00</b>
441000	Купување-набавка на намештај	250.000,00
441200	Купување-набавка на машини,уреди,инструменти	880.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	300.000,00
<b>442</b>	<b>Други капитални средства</b>	<b>2,435.000,00</b>
442100	Откуп на патенти,лиценци и други права	2.435.000,00
<b>460</b>	<b>Вкалкулирани плати</b>	<b>34.592.338,00</b>
460000	Нето плати и надомести на плати	23.617.279,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	2.175.408,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	5.900.715,00
460310	Придонес за вработување	396.844,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	2.340.948,00
460330	Придонес за професионално заболување	161.144,00

## Б ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Ставка	Приходи	Планирани средства
	Планиран приход за финансирање од радиодифузна такса	11.000.000,00
	Планирани приходи од дозволи	47.604.338,00
	Планиран приход од камати од тековната година	6.500.000,00
	Пренесени средства	4.500.000,00
	<b>Вкупно</b>	<b>69.604.338,00</b>

## Планирани и реализирани приходи и расходи во 2010 година како и планирано за 2011 година<sup>1</sup>

Советот за радиодифузија во прилог доставува и појаснување на направените трошоци и остварените приходи со споредбена анализа на реализираниот износ во 2010 година во однос на планираниот, како и тоа што е планирано за 2011 година.

Со споредба на вкупното планирано со реално оствареното може да се заклучи дека реализираните расходи се во помала висина од вкупно остварените приходи во 2010 година. Исто така може да се заклучи дека реализираните расходи се во рамките на планираниот или помалку од планираниот износ.

Најголеми отстапувања во однос на планираното и реализираното во 2009 година има на следните позиции:

- на расходните ставки од групата потрошени материјали (400) се планирани средства во износ од 1.689.000,00 а вкупно се потрошени 854.764,00 денари бидејќи дел од планираните позиции не се реализирани;

- на расходната ставка печатарски услуги (403400) имаме планирани средства во износ од 640.000,00 денари, а во текот на 2010 година се реализирани 136.703,00 денари;

- на расходната ставка (4090000) судски и административни такси се планирани средства во износ од 350.000,00 денари, а се платени 21.098,00 денари;

- на расходните ставки од групата (413) дневници за службени патувања во земјата и странство имаме планиран износ од 3.020.000,00 денари, а вкупно се потрошени 1.286.637,00 денари;

- на расходната ставка договорни услуги (417100) беа планирани средства во износ од 2.000.000,00 денари од кои за ангажирање лица преку Агенција за вработување 1.200.000,00 денари, а се реализирани за наведената намена 335.248,00 денари;

- на расходна ставка други расходи (430030) се планирани средства во износ од 3.075.000,00 денари, а се потрошени 953.355,00 денари. Дел од планираните средства беа наменети за дигитализација на проектите од јавен интерес -1.100.000,00 денари но таа постапка не се реализира во текот на 2010 година. Од истата причина наведениот износ на средства е планиран за спроведување на таква постапка во Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2011 година;

- на расходна ставка 442100 Откуп на патенти, лиценци и други права се планирани средства во износ од 1.640.000,00 денари а се потрошени 351.676,00 денари. Отстапувањето се должи на нереализирана планирана набавка на лиценци. Истата набавка се планира да се спроведе со Финансискиот план за 2011 година и

- на расходните ставки од групата (460) вкалкулирани плати планираниот износ изнесува 34.107.305,00, а реализираниот 31.546.247,00 денари. Разликата се состои во тоа што не беа реализирани сите нови предвидени вработувања, ниту пак имаше можност за предвиденото зголемување на платите.

<sup>1</sup> Претходно наведените објаснувања се нумерички претставени во табелата што следи.



Финансискиот план за 2011 година изнесува 69.604.338,00 денари. Ако се спореди со претходната година, износот на планирани средства е во повисок обем.

Висината на планираните средства произлегува од следните причини:

Две расходни ставки и тоа расходна ставка 409500-расходи за одржување конгреси во износ од 5.000.000,00 денари и расходна ставка 430030 - други расходи за меѓународна соработка ( Ипа проект-2009 ) на износ од 2.800.000,00 денари досега воопшто не биле планирани како расходи ниту во еден Финансиски план на Советот за радиодифузија.

Советот за радиодифузија во месец мај 2011 година е организатор на 33-от состанок на ЕПРА (Европска платформа на регулаторни тела) која за првпат се одржува во Република Македонија.

Предвидените средства во износ од 2.800.000,00 денари се наменети за национално кофинансирање на проект ИПА-2009 година компонента 1, кој Советот за радиодифузија го има добиено во соработка со Агенцијата за електронски комуникации.

- Имаме зголемување на обемот на планираните средства на позицијата за одржување на опрема (402040) од причина што набавената опрема за снимање и мониторинг во 2009 година во претходниот период беше под гарантен рок и

- на расходната ставка откуп на патенти лиценци и права 442100 бидејќи се планирани средства за набавка на софтвер за анализа на радио и ТВ програми.

Останатите предвидени износи на расходни позиции се движат во рамките на планираните и реализираните расходи во последните години.



**Планирани и реализирани приходи и расходи во 2010 година, како и планирано за 2011 година**

**A РАСХОДИ**

<b>Поставка</b>	<b>Расходи</b>	<b>Планирано 2010</b>	<b>Реализирано 2010</b>	<b>Планирано 2011</b>
	Вкупно расходи	<b>63.301.305,00</b>	<b>48.814.241,00</b>	<b>69.604.338,00</b>
<b>400</b>	<u>Потрошени материјали</u>	<b>1.689.000,00</b>	<b>854.764,00</b>	<b>1.790.000,00</b>
400002	Ситен инвентар во употреба	85.000,00	29.979,00	80.000,00
400003	Униформи обувки	112.000,00	0,00,00	120.000,00
400100	Потрошено гориво,мазиво и сл.	500.000,00	433.091,00	600.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	362.000,00	191.279,00	385.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	85.000,00	15.448,00	85.000,00
400700	Потрошени други материјали и суровини	365.000,00	184.967,00	250.000,00
400900	Потрошени резервни делови	150.000,00	0.00	270.000,00
<b>401</b>	<u>Потрошена енергија</u>	<b>1.030.00,00</b>	<b>971.002,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
401000	Потрошена електрична енергија	380.000,00	392.493,00	450.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	650.000,00	578.509,00	650.000,00
<b>402</b>	<u>Инвестиционо одржување на средствата</u>	<b>1.330.000,00</b>	<b>971.002,00</b>	<b>1.646.000,00</b>
402010	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-леки коли	300.000,00	158.811,00	250.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-мебел	30.000,00	0,00,00	30.000,00
402030	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-хардвер и софтвер	500.000,00	152.545,00	591.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-опрема	350.000,00	103.238,00	725.000,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	150.000,00	0,00	50.000,00
<b>403</b>	<u>Други услуги</u>	<b>685.000,00</b>	<b>165.694,00</b>	<b>470.000,00</b>
403200	Услуги за одржување на работни и др. простории	45.000,00	28.991,00	50.000,00
403400	Печатарски услуги	640.000,00	136.703,00	420.000,00
<b>404</b>	<u>Превозни транспортни услуги</u>	<b>1,820.000,00</b>	<b>1.652.226,00</b>	<b>2.040.000,00</b>
404500	Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)	300.000,00	356.026,00	400.000,00
404600	Телефонски давачки,давачки за тел. и слично	1.500.000,00	1.268.339,00	1.600.000,00

404900	Други давачки за превозни услуги	20.000,00	27.861,00	40.000,00
<b>405</b>	<b>Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација</b>	<b>650.000,00</b>	<b>364.431,00</b>	<b>650.000,00</b>
405000	Издатоци за репрезентација	650.000,00	364.431,00	650.000,00
<b>408</b>	<b>Наемнини</b>	<b>5.715.000,00</b>	<b>5.378.210,00</b>	<b>4.850.000,00</b>
408000	Наемнина за користење градежни објекти	5.640.000,00	5.364.289,00	4.740.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	25.000,00	0,00	60.000,00
408500	Останати видови наемнини	50.000,00	13.922,00	50.000,00
<b>409</b>	<b>Други материјални расходи</b>	<b>680.000,00</b>	<b>309.343,00</b>	<b>5.675.000,00</b>
409000	Судски и административни такси	350.000,00	21.098,00	200.000,00
409100	Издатоци за стручна литература	220.000,00	207.195,00	340.000,00
409200	Расходи за учество на семинар, советување и сл,	80.000,00	64.357,00	80.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	30.000,00	16.693,00	55.000,00
409500	Расходи за одржување на конгреси	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>410</b>	<b>Провизија за платен промет</b>	<b>220.000,00</b>	<b>60.397,00</b>	<b>140.000,00</b>
410100	Провизија за платен промет	160.000,00	39.229,00	100.000,00
410200	Банкарска провизија	60.000,00	21.168,00	40.000,00
<b>412</b>	<b>Премии за осигурување</b>	<b>280.000,00</b>	<b>154.075,00</b>	<b>280.000,00</b>
412100	Премии за осигурување недвижности и права	80.000,00	21.513,00	80.000,00
412200	Премии за осигурување на моторни возила	200.000,00	132.562,00	200.000,00
<b>413</b>	<b>Дневници за службени патувања и патни трошоци</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>1.286.637,00</b>	<b>2.340.000,00</b>
413000	Дневница за службени патувања во земјата	180.000,00	13.600,00	50.000,00
413100	Дневница за службени патувања во странство	500.000,00	259.197,00	300.000,00
413200	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земј.	120.000,00	41.785,00	120.000,00
413300	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство	900.000,00	382.892,00	600.000,00
413400	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј.	470.000,00	26.480,00	470.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во странство	700.000,00	551.052,00	700.000,00
413720	Др.надом.во врска со служ.пат. во странство	150.000,00	11.632,00	100.000,00
<b>414</b>	<b>Надоместоци на трошоци на работници и граѓани</b>	<b>175.000,00</b>	<b>181.496,00</b>	<b>276.000,00</b>
414300	Надомест за одвоен живот	75.000,00	73.338,00	76.000,00
414800	Јубилејни награди	100.000,00	67.058,00	100.000,00
414900	Други надоместоци	0,00	41.100,00	100.000,00
<b>416</b>	<b>Членарини</b>	<b>220.000,00</b>	<b>111.240,00</b>	<b>220.000,00</b>

416300	Членарини на меѓународни и други организации	200.000,00	111.240,00	200.000,00
416400	Други видови членарини	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>417</b>	<b>Интелектуални и други услуги</b>	<b>3.965.000,00</b>	<b>1.778.570,00</b>	<b>3.870.000,00</b>
417100	Договорни услуги	2.000.000,00	600.889,00	1.070.000,00
417400	Адвокатски услуги	60.000,00	0,00	60.000,00
417500	Нотарски услуги	0,00	875,00	0,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	1.105.000,00	373.639,00	1.390.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражување	800.000,00	803,168,00	1.350.000,00
<b>418</b>	<b>Останати други расходи</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>953,355,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
418800	Други расходи	3.075.000,00	953.355,00	3.000.000,00
<b>42</b>	<b>Средства за посебни намени</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
420300	Други расходи за меѓ.соработка-Ипа проект	0,00	0,00	2.800.000,00
<b>441</b>	<b>Средства за опрема</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.280.282,00</b>	<b>1.430.000,00</b>
441000	Купување-набавка на намештај	250.000,00	69.060,00	250.000,00
441100	Купување-набавка на моторни возила	2.200.000,00	2.177.290,00	0,00
441200	Купување-набавка на машини,уреди,инструменти	400.000,00	0,00	880.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	150.000,00	33.932,00	300.000,00
<b>442</b>	<b>Други капитални средства</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>351.676,00</b>	<b>2.435.000,00</b>
442100	Откуп на патенти,лиценци и други права	1.640.000,00	351.676,00	2.435.000,00
<b>460</b>	<b>Вкалкулирани плати</b>	<b>34.107.305,00</b>	<b>31.546.247,00</b>	<b>34.592.338,00</b>
460000	Нето плати и нодомести на плати	22.644.000,00	21.235.159,00	23.617.279,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	2.126.727,00	1.950.822,00	2.175.408,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	6.223.625,00	5.573.486,00	5.900.715,00
460310	Придонес за вработување	415.921,00	371.565,00	396,844,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	2.524.054,00	2.260.372,00	2.340.948,00
460330	Придонес за професионално заболување	172.978,00	154.847,00	161.144,00

**Б ПРИХОДИ**

<b>Ставка</b>	<b>Приходи</b>	<b>Планирани приходи 2010</b>	<b>Остварени приходи во 2010</b>	<b>Планирани приходи за 2011 год.</b>
741	Планиран приход за финансирање од радиодифузна такса	4.000.000,00	8.379.715,00	11.000.000,00
	Планирани приходи од дозволи	45.801.305,00	36.024.249,00	47.604.338,00
	Планиран приход од камати од тековната година	11.000.000,00	8,974.826,00	6.500.000,00
	Пренесени средства	2.500.000,00	0,00	4.500.000,00
	Други приходи	0,00	247.970,00	0,00
	<b>Вкупно</b>	<b>63.301.305,00</b>	<b>53.626.760,00</b>	<b>69.604.338,00</b>